

АД БРИК БЕРОВО

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината што завршува на 31 декември 2025 година и
Извештај на независните ревизори

Мај, 2026, Куманово

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1-4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за промените во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-37

ДОДАТОЦИ

Годишен извештај за работење на Друштвото во 2025 год.
Годишна сметка за 2025 год на АД БРИК Берово

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД БРИК БЕРОВО

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштвото рудници и индустрија за јаглен и неметали **БРИК БЕРОВО** (во понатамошниот текст Друштвото), кои што го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности за ревизорот за ревизија на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи согласно Кодексот на етика на професионални сметководители објавен од страна на Одборот за меѓународни стандарди за етика за сметководители (Кодекс на ОМСЕС) и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работењето и посебната годишната сметка изготвени од раководството согласно со барањето на член 384 од Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија за посебните финансиски извештаи наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиските извештаи или со нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако врз основа на нашата извршена работа ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД БРИК БЕРОВО

Известување за останатите информации (продолжение)

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот Ревизорски извештај од 26.05.2025 година изразил мислење со резерва за точноста при вреднувањето на залихите .

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управување за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитет и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира компанијата или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управување се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 273/2024), применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

-Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешни прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД БРИК БЕРОВО

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи (продолжение)

-Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите но не и со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

-Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзани обелоденувања направени од страна на раководството.

-Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настан или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можност на Друштвото да продолжи да работи под претпоставка на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

-Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управување меѓу другото и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајни наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницирањето со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитени мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД БРИК БЕРОВО


(продолжение)

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работење на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија (член 34) е да известиме дали Годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија и е ограничена за известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка на ревидираните финансиски извештај. Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештај на Друштвото АД БРИК БЕРОВО за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Крис Конто Ревизија ТП

Кристина Младеновска
Овластен ревизор
Директор


Куманово
15. 05. 2026 год.



Кристина Младеновска
Овластен ревизор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2025 година

		во илјада денари	
	Белешка	2025	2024
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	3.2;7.1	428	159
Материјални средства	3.1;7	31.374	31.958
Вложувања во недвижности	3.1;7	3.364	3.589
Долгорочни финансиски средства	3.6;7.2	41.249	35.249
Долгорочни побарувања	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-
Вкупно долгорочни средства		76.415	70.955
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквивалент на парични средства	3.7;8	6.939	2.596
Побарувања од купувачи и останати побарувања	3.8;9	2.307	3.200
Краткорочни финансиски побарувања	3.9	-	14.000
Платени трошоци за идните периоди	3.8;9	13	14
Залихи	3.10;10	9.845	5.306
Вкупно тековни средства		19.104	25.116
ВКУПНО СРЕДСТВА		95.519	96.071
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
Основна главнина(Уплатен капитал)	3.11;11	20.057	20.257
Премии на емитирани акции	3.11;11	68	68
Сопствени акции	3.11;11	(245)	(245)
Резерви	3.11;11	11.345	11.345
Останати резерви-реинвестирана добивка	3.11;11	31.554	31.554
Акумулирана добивка	3.11;11	31.773	36.096
Пренесена загуба	3.11;11	(160)	-
Добивка за финансиската година	3.11;11	(2.447)	(4.323)
Вкупно сопственичка главнина		91.945	94.552
ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>			
Долгорочни резервирања	-	-	-
Обврски по долгорочни кредити	3.12;12	388	-
Вкупно долгорочни обврски		388	-
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	3.13;13	3.186	1.519
Краткорочни финансиски обврски	3.12;14	-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	-	-	-
Вкупно тековни обврски		3.186	1.519
ВКУПНО ОБВРСКИ		3.574	1.519
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		95.519	96.071

Финансиските извештаи се усвоени од страна на содружниците на ден 28.02.2026 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор
Г-дин Трајко Вучков

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2025

Приходи	Белешка	во илјада денари	
		2025	2024
Приходи од продажба	3.15;15	6.057	16.568
Останати оперативни приходи	3.15;16	-	-
Капитализирано сопствено производство		201	341
Вкупно оперативни приходи		6.258	16.909
Трошоци			
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек	17	4.883	-
Набавна вредност на продадените стоки и материјали	17.1	(203)	(353)
Трошоци за материјали, енергија и ситен инвентар	3.16;18	(3.220)	(5.410)
Транспортни и други услуги	3.16;19	(488)	(643)
Трошоци за вработените	3.16;20	(5.054)	(7.936)
Трошоци за амортизација	3.1;6	(838)	(809)
Други трошоци од работењето	3.16;21	(4.182)	(6.081)
Вкупно оперативни расходи		(9.102)	(21.232)
Добивка од оперативно работење		(2.844)	(4.323)
Финансиски приходи	22	424	1
Финансиски расходи	22	(27)	-
Добивка пред оданочување		(2.447)	(4.323)
Данок од добивка	22	-	-
Нето добивка за годината		(2.447)	(4.323)
Нето остатокана сеопфатна добивка		-	-
Сеопфатна добивка		(2.447)	(4.323)

Финансиските извештаи се усвоени од странана содружниците на ден 28.02.2026 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор
Г-дин Трајчо Вучков




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ

За годината која завршува на 31 декември 2025

2025	Залишан капитал Премии од акции и сопствени акции	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Добивка / (загуба) за тековната година	во илјада денари ВКУПНО
Состојба на 01 јануари 2025	19.880	11.345	31.554	36.096	(4.322)	94.552
Зголемување на основната капитална	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	(2.447)	(2.447)
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	-	(4.482)	4.323	(159)
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	19.880	11.345	31.554	31.614	(2.447)	91.945
Состојба на 01 јануари 2024	19.880	11.345	31.554	33.233	2.862	98.874
Зголемување на основната капитална	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	(4.323)	(4.323)
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	-	2.862	(2.862)	0
Покривање на загуба на терет на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	19.880	11.345	31.554	36.096	(4.322)	94.552

Финансиските извештаи се усвоени од страната содружниците на ден 28.02.2026 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор
Г-дин Трајчо Вучков




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината која завршува на 31 декември 2025

Опис	во илјада денари	
	2025	2024
А) Готовински текови од деловни активности		
Добивка (загуба) по оданочувањето	(2.447)	(4.323)
Амортизација	838	809
Готовински текови од работење	(1.609)	(3.514)
Побарувања од купувачи и останати побарувања	894	(580)
Платени трошоци за идните периоди	1	3
Залихи	(4.539)	1.139
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	1.667	486
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	-	-
Нето готовински текови од оперативни активности	(1.978)	1.048
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Нематеријални средства	(298)	-
Материјални средства	-	0
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	(6.000)	13.328
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Нето готовински текови од инвестициони активности	(6.298)	13.328
В. Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување(намалување) на долгорочни кредити	388	-
Зголемување(намалување) на краткорочни кредити	-	-
Зголемување(намалување) на краткорочни фин.побарувања	14.000	(14.000)
Други усогласувања	(160)	-
Нето готовински текови од финансиски активности	14.228	(14.000)
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	4.344	(3.138)
Парични средства на почеток на годината	2.596	5.734
Парични средства на крајот на годината	6.939	2.596

Финансиските извештаи се усвоени од странана содружниците на ден 28.02.2026 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор
Г-дин Трајчо Вучков




БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Акционерско Друштво рудници и индустрија за јаглен и неметели БРИК БЕРОВО (во натамошниот текст “Друштвото,”) е основано на 10 мај 1996 година и запишано во Трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија како акционерско друштво.

Седиште на Друштвото е во Берово на улица Задарска бб.

Приоритетна дејност на Друштвото е 05.200 Вадење лигнит

Евидентирани се дејности и во надворешниот трговски промет.

Просечен број на вработени со 31 декември 2025 година изнесува 7 (2024; 10).

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со Статутот на АД Брик Берово. Согласно одредбите на Статутот, Друштвото има двостепен систем на управување и тоа Управен одбор и Надзорен одбор и Собрание на акционери

Управниот одбор го сочинуваат претседател и членови. За овластено лице на Друштвото е именуван Трајчо Вучков – Член и претседател на управен одбор.

Име и презиме	Претседател и членови на Управен одбор
Трајчо Вучков	Претседател на управен одбор
Наташа Михајловска	Член на управен одбор
Љупчо Чичаковски	Член на управен одбор
Звонко Рушковски	Член на управен одбор
Игор Чичаковски	Член на управен одбор

Надзорниот одбор го сочинуваат:

Име и презиме	Претседател и членови на надзорен одбор
Кирил Крамарски	Член на надзорен одбор
Татјана Чичаковска	Претседател на надзорен одбор
Цаца Зикова	Независен член на надзорен одбор

Акционерски капитал

Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на АД БРИК Берово која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото има издадено вкупно 7.525 обични акции во сопственост на 12 иматели од кои едно правно и 11 физички лица. Вредноста на издадените акции е како што е прикажано во табелата.

Вид на хартии од вредност	Број на обични акции	Номинална вредност во ЕУР	Вкупен износ во ЕУР	
обични акции во износ од	7.525	51,19	385.204,75 EUR	

**2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ
НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за Трговски друштва на Република Северна Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04.....61/2025) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.С.М. 159/2009, 164/2010, 107/2011, 75/2024 и 274/2024). Според овој Правилник, Друштвото ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени од 1 јануари 2009 година.

Овие сметководствени политики се прикажани подолу во Извештајот. Истите се конзистентно применети во презентираниите периоди, освен ако не е поинку објаснето.

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.1.1 Стандардите кои за првпат се применуваат согласно локалната регулаторна рамка во РСМ од 01.01.2025

Од 01 јануари 2025 година Друштвото го применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се објавени во Службен Весник на РСМ број 75/24 а се во примена од 1 јануари 2025 година, согласно важечката регулаторна рамка во РСМ. То се следните стандарди:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

2. МСФИ 16 — Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативен наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и соодветни обврска и за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапија во сила на погоре наведениот датум. Примената на наведените измени немаше значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примаат или платат пари или парични еквиваленти).

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3 Користење на проценки и расудувања(продолжува)

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивка или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет на работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на друштвото.

Менаџмент на компанијата е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2026 година преку интерно генерирани паричните текови и управување на кредитните услови со главните добавувачи. Друштвото ги извршува своите активности и ги исполнува обврските кон трети страни кои што достасуваат, не должи кон државата и успешно ги исплатува обврските кон вработените без намалување на своите активности.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото односно дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Менаџментот на друштвото ги потврди своите намери и планови за подобрување на финансиската состојба на друштвото во блиска иднина.

Акционерите на Друштвото исто така имаат намера да продолжат со поддршка на Друштвото во неограничена иднина.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година се ревидирани и истите се земени за споредба во финансиските извештаи за тековната година.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

3.3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**3.1 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка. Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на пропишани стапки, превземени од Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата односно отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат. Амортизацијата претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. На инвестициите во тек се до моментот на ставање во употреба не се пресметува амортизација.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото.

	2025	2024
Згради	2.5%	2.5%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Деловен инвентар	10%	10%
Транспортни средства	25%	25%

3.1.2 Средства со право на користење и обврски за лизинг

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на договорите за наеми. Стандардот воведува значајни промени во сметководствениот третман кај корисникот на наем(закупецот), со отстранување на разграничувањето помеѓу оперативен и финансиски лизинг и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на лизинг на датумот на започнување на наемот за сите наеми, освен за краткорочни наеми и наеми на средства со мала вредност. За разлика од сметководството кај закупецот, барањата за сметководствениот третман кај закуподавачот остануваат во најголем дел непроменети. Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година.

Друштвото ја искористи практичната олеснителна одредба при транзицијата на МСФИ 16, според која не се врши повторна проценка дали договорот претставува или содржи наем.

Друштвото оценува дали еден договор претставува или содржи договор за лизинг при склучување на договорот. За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, Корисникот на лизинг постапува според МСФИ 16, имајќи го предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметано од 1.1.2025 година. На датумот на започнување Друштвото ја мери обврската за лизинг според сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои не се платено на тој датум, дисконтирани со користење на стапката што е содржана во договорот за лизинг. Доколку таа стапка не може да се определи, Друштвото ја користи инкременталната стапка на позајмување.

За средствата кои се користат на лизинг на неопределено време, Корисникот на лизинг прави процена на периодот на користење и тој рок го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската. Овој рок е еднаков или пократок со рокот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или нематеријални средства. Корисникот на лизинг почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој има право да ги користи своите права за употреба на средството подлизинг.

Средството со право на користење под лизинг, Корисникот на лизинг ги прикажува во посебниот извештај за финансиска состојба (биланс на состојба) на соодветна позиција како материјално (или нематеријално) средство.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткотраен лизинг (период на лизинг од 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност

Во случај на краткотраен лизинг и лизинг со мала вредност, друштвото евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

Ваквите наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите. Друштвото избира да признава трошок за наем по праволиниска метода, како што е дозволено со МСФИ 16.

3.2 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатените парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на неговото стекнување.

3.3 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3.4 Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружници се евидентира според методот на набавна вредност намалено за обезвреднување, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените влогови или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Последователно, вложувањето во подружниците се евидентира по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

3.5 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиска состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

3.ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)
3.6 Финансиски средства(продолжува)*Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучуваат во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаваат во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка / (загуба) од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметуваат со употреба на методата на ефективна камата и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување на тоа финансиско средство претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на Белешката 3.8.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парични средства се состојат од паричните средства во готово во благајната, денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки искажани според нивната номинална вредност, како и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка.

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

3.9 Краткорочни финансиски вложувања

Краткорочни финансиски вложувања во евиденцијата ги вклучуваат депозитите на денарските средства на Друштвото се искажуваат по номинална вредност на вложувањето. Тоа се високоликвидни вложувања кои доспеваат во период не подолг од 12 месеци. Друштвото, вишокот од ликвидни средства ги вложува во деловните банки со каматна стапка согласно склучениот договор.

3.10 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат претежно од залихи на готови производи, недовршено производство, значителен дел на сировини и материјали, незначителен дел на резервни делови и трговска стока. Залихите на сировините и материјали, како и залихите на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Залихите на материјали се искажуваат по набавна цена, заедно со трошоците направени при нивната набавка (царина, даноци, шпедитерски трошоци, транспортни трошоци). Потрошокот се врши според методот на просечни цени.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 100% со ставање во употреба.

Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени со што на крај на пресметковниот период се искажуваат во висина на производните трошоци кои се пониски од нето реализационите цени.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.10 Залихи(продолжува)*****Застарени залихи***

Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на менаџерскиот тим за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите, или доколку станале во целост или делумно оштетени.

3.11 Капитал***Основна главнина***

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на запишаниот и уплатени капитал. Основната главнина на Друштвото АД Брик Берово евидентирана во книговодството на Друштвото е усогласена со акционерскиот капитал запишан во Ц.Р.М.

Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат акционерите на Друштвото.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собрание на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

3.12 Обврски по кредити и други позајмици

Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

3.13 Обврски кон добавувачи

Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална вредност. Неизмирените обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ на застареност и врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.14 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоци за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.15 Политика на признавање на приходи**

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи, кој е во примена за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година. МСФИ 15 вовеле пристап во 5 чекори за признавање на приходите:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распделување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање приход кога (или откако) ќе биде исполнета обврската за извршување.

Новиот стандард воспоставува модел на признавање на приход заснован на пренос на контрола и обезбедува дополнителни насоки во многу области кои претходно не беа детално регулирани, вклучувајќи го начинот на сметководствено третирање на договори кои содржат повеќе обврски за извршување, променливи цени, права на рефундација, опции за повторно откупување од добавувачот и други вообичаени комплексни трансакции.

При анализата на примената на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, Друштвото утврди дека начинот на признавање на приходите согласно ажурираните барања на стандардот е во суштина конзистентен со сметководствениот третман применуван во претходните периоди. Врз основа на извршената анализа на договорите со купувачите, раководството утврди дека примената на МСФИ 15 немаше материјално влијание врз признавањето, мерењето и временската распределба на приходите, ниту врз почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година. Како резултат на тоа, примената на МСФИ 15 не резултираше со корекции на почетните салда при преодот кон ажурираните МСФИ.

Цените на стоките, производите и услугите на Друштвото во најголем дел се слободно формираат според понудата и побарувачката на пазарот.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога контролата над добрата е пренесена, односно во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките и има целсна дискреција над производите и нема никаква неисполнета обврска која може да влијае на прифаќање на производите од страна на корисникот(купувачот), а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приход од наемнини

Приходот од наемнини, намален за евентуално признаените дисконти, се евидентира во периодот на настанување во согласност со суштината на договорот.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.16 Политика на признавање на расходи**

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од вањење на лигнит, се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, независно дали се платени или не.

3.17 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2025 и 2024 се следните:

В а л у т а	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52.3050	58.8807

3.18 Користи на вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи.

Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.19 Наеми

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договор во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенифициите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел а се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.19 Наеми(продолжува)**

Кај оперативниот наем Друштвото ги проценува активните договори за Наем и го применува МСФИ 16 за сите договори, освен за договори краткотраен наем(период на наем од 12 месеци и помалку) и наем чиј предмет е средство со ниска вредност. Тие се признаваат како трошок на право пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото се јавува како закупец, но не генерира трошоци од оперативен наем во 2025-та година бидејќи нема краткорочни договори до 12 месеци.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенифиции од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Друштвото се јавува како закуподавач и генерира приходи од оперативен наем.

3.20 Тековен и одложен данок од добивка

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период (2024 година: исто)

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во тековните добивки или загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го третираат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

Со состојбата на 31 декември 2025 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датум.

3.21 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за покривање на идни загуби од работење.

3.3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.22 Распределба на дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.

3.23 Превземени и неизвесни обврски

Неизвесни обврски се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Со состојба на 31.12.2025 година Друштвото нема неизвесна обврска.

Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Друштвото има трансакции со поврзани страни, бидејќи има вложување во подружници и други друштва и има значајно влијание во донесување на деловни одлуки во други субјекти.

3.25 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ**Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството, врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

4.1 Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Друштвото има политики со цел да се обезбеди дека продажбата на готовиот производ се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ(ПРОДОЛЖУВА)
4.1 Кредитен ризик(продолжува)

За избегнување на овој вид ризик Друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите, спроведува компензации со купувачите покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично, со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања од купувачите и други побарувања. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради ограничување на соработка и избор на клиенти со солидна кредитна историја и нивна дисперзија во различни региони од земјата и пошироко во регионот

Евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Класи на финансиски средства-евидентирани вредност		
Краткорочни финансиски вложувања	0	14000
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	2.320	3.214
Парични средства и еквиваленти	6.939	2.596
	9.259	19.810

4.2 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски и представата на Друштвото.

	31.дек.25			
	Тековни	Нетековни		
	До 12 месеци (000 мкд)	1 до 2 години (000 мкд)	2 до 5 години (000 мкд)	Покасно од 5 години (000 мкд)
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски вложувања	0			-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	2.320			-
Парични средства и еквиваленти	6.939			-
	9.259			-
Финансиски обврски				
Долгорочни/Краткорочни кредити	388			
Добавувачи и останати обврски	3.186			
	3.574			
Нето	5.685			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И
УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ
(продолжува)

	31.дек.24			
	Тековни До 12 месеци (000 мкд)	1 до 2 години (000 мкд)	Нетековни 2 до 5 години (000 мкд)	Покасно од 5 години (000 мкд)
Финансиски средства				
	14000			
Краткорочни финансиски вложувања		-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	3.214	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	2.596	-	-	-
	5.810	-	-	-
Финансиски обврски				
Долгорочни/Краткорочни кредити	0	-	-	-
Добавувачи и останати обврски	1.519			-
	1.519	-	-	-
Нето	4.291	-	-	-

4.3 Пазарни ризици
4.3.1 Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

Средства

		2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	92	92
Финансиски побарувања и депозити	ЕУР		
Побарувања од купувачи во странство	ЕУР	0	0
Побарувања за дадени аванси во странство	ЕУР	0	0
		92	92

Обврски

Обврски кон добавувачи во странство	ЕУР	0	0
Кредити со камата во валута	ЕУР	0	0
		0	0

4.ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО
ИСТИТЕ (продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4.3 Пазарни ризици (продолжува)
Анализа на сензитивноста на странски валути

	Нето износ	1%	-1%
Добивка или загуба	92	1	-1

	Нето износ	1%	-1%
Добивка или загуба	92	1	-1

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% .

4.3.2 Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки од причина што има долгорочни обврски по основ на кредити со варијабилни каматни стапки. Раководството на Друштвото во најголема мера е одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	2.320	3.214
Финансиски побарувања	0	14.000
Готовина во благајна	177	236
	2.497	17.450
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	6.762	2.359
Депозити	0	0
	6.762	2.359
	9.259	19.810

4.ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО
ИСТИТЕ (продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4.3.2 Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност(продолжува)
Финансиски обврски*Некаматносни*

Добавувачи и останати обврски 3.186 1.519

Со променлива каматна стапка

Кредити со камата 388 0

3.574 1.519

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2025
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	388	8	-8
			2024
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	0	0	0

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување / намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/ пониски за 2%. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки од причина што долгорочни обврски по основ на кредити со варијабилни каматни стапки.

Друштвото во ревидираниот период има користено долгорочни комерцијални кредити од деловните банки. Дневната ликвидност Друштвото ја одржува со сопствени средства. Задолженоста по користените краткорочни кредити се држи под контрола на менаџментот и изложеност на ризик од промена на каматни стапки е значителен.

4.4 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на основачите да врати капитал на основачите да издаде нови удели или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат кредити обелоденети во Белешка 12 и 14, пари и парични еквиваленти и главнина која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос на вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по кредити намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Менаџментот на Друштвото АД БРИК Берово врши редовно следење на ликвидноста и општа задолженост на Друштвото во поглед на обврските спрема добавувачите обврските спрема деловните банки и успева ризикот од кредитната задолженост да го држи под контрола.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ(ПРОДОЛЖУВА)
4.4 Ризик при управување со капитал(продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	во илјада денари	
	2025	2024
Вкупно обврски по кредити	388	-
Парични средства	6.939	2.596
Нето обврски по кредити	0	0
Вкупно капитал и резерви	91.945	94.552
% на кредитна задолженост	-	-

Проценка на објективна вредност

Објективаната вредноста претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена по нормални комерцијални услови. Објективаната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

4.5 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективаната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективаната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективаната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е како цени) или индиректно (т.е изведени од цени) и ;
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.
-

На 31 декември 2025 година Друштвото нема средства евидентирани по објективна вредност како што е тоа наведено погоре.

4.5.2 Финансиски средства кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2025	Евидентирана вр. 2024	2025	Објективна вр. 2024
Средства				
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски вложувања	0	14.000	0	14000
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	2.320	3.214	2.320	3.214
Парични средства и еквиваленти	6.939	2.596	6.939	2.596
Вкупни средства	9.259	19.810	9.259	19.810
Обврски				
Кредити со камата	388	0	388	0
Обврски спрема добавувачи и ост. обврски	3.186	1.519	3.186	1.519
Вкупни обврски	3.574	1.519	3.574	1.519

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ(ПРОДОЛЖУВА)
5. 4.5.2 Финансиски средства кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)
Кредити и побарувања

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната моментална објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на данок од ДДВ и персонален данок од доход. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат. Последна контрола на данок на добивка е со 31.12.2024 година и е без наод.

Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

5.ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентирната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

5.ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ(ПРОДОЛЖУВА)

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на побарувањата од купувачи, и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства.

Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на ови средства се анализирани во Белешка 7.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниот начин:

	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
31.дек.25			
Средства според Извештај за финансиската состојба			
Краткорочни финансиски вложувања	0		0
Парични средства и еквиваленти	6.939		6.939
Побарување на купувачи и останати кратк.побарувања	2.320		2.320
	9.259		9.259
		Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештај за финансиската состојба			
Кредити/Позајмици		388	388
Добавувачи и останати обврски		3.186	3.186
		3.574	3.574
	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
31.дек.24			
Средства според Извештај за финансиската состојба			
Краткорочни финансиски вложувања	14.000	-	14.000
Парични средства и еквиваленти	2.596	-	2.596
Купувачи и останати побарувања	3.214	-	3.214
	19.810	-	19.810
		Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештај за финансиската состојба			
Кредити/Позајмици		0	0
Добавувачи и останати обврски		1.519	1.519
		1.519	1.519

7. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

3.Промени кај недвижностите, постројките и опремата АД БРИК БЕРОВО	
2025	во илјада денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инвентар, мебел, транс. с-ва и опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 01 јануари 2025	5.562	35.330	17.291	48.793	21.291	128.268
Набавки во текот на годината	-	-	21.291	-	-	21.291
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	(21.291)	(21.291)
Останати зголемувања	-	-	-	-	-	-
Вкупни зголемувања	-	-	21.291	-	(21.291)	-
Расходовања / Продажби	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	5.562	35.330	38.582	48.793	-	128.268
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01 јануари 2025	-	(33.545)	(17.278)	(45.487)	-	(96.309)
Амортизација за тековната година	-	(142)	(6)	(436)	-	(584)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
Останати намалувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	-	(33.687)	(17.283)	(45.923)	-	(96.894)
Сегашна вредност на 31.12.2025	5.562	1.643	21.299	2.870	-	31.374
Сегашна вредност на 31.12.2024	5.562	1.785	14	3.306	21.291	31.958
2024						
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инвентар, мебел, транс. с-ва и опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 01 јануари 2024	3.606	37.286	17.291	48.793	21.291	128.268
Набавки во текот на годината	1.956	(1.956)	0	0	0	(0)
Вкупни зголемувања	1.956	(1.956)	-	-	-	(0)
Расходовања / Продажби	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	5.562	35.330	17.291	48.793	21.291	128.268
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01 јануари 2024	-	(33.402)	(17.272)	-45.051	-	(95.725)
Амортизација за тековната година	-	(142)	-6	-436	-	(584)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	5.562	1.785	14	3.306	21.291	31.958

7.1 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	во илјада денари	
	2025	2024
Издатоци за развој	116	116

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	43	43
Софтвер и останати права	348	50
Акумулирана амортизација на концесии, патенти, лиценци,...	(50)	(50)
Акумулирана амортизација на софтвер и останати права	(29)	-
Состојба на 31 декември	428	159

Друштвото има евидентирани нематеријални средства -средство со право на користење според МСФИ 16 лизинг со набавна вредност од 298 илјади денари и акумулирана амортизација 29 илјади денари.

7.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ

	во илјада денари	
	2025	2024
Вложувања во недвижности за наем	8.988	8.988
Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности	(5.625)	(5.400)
Состојба на 31 декември	3.364	3.589

7.3 ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	во илјада денари	
	2025	2024
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва	35.249	35.249
Дадени депозити и кауции во земјата и странство	6.000	-
Состојба на 31 декември	41.249	35.249

8. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	2025	2024
Денарски жиро сметки	6.600	2.197
Парични средства во благјна	177	236
Девизни жиро сметки	92	92
Останати парични средства	70	70
Вкупно:	11.658	8.380

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	во илјада денари	
	2025	2024

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство	-	-
Побарувања од купувачи во земјата	1.312	2.213
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	10	-
Вкупно побарувања од купувачи	1.322	2.213
Останати побарувања		
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице	915	915
Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход	10	10
Останати побарувања од вработените	60	62
Вкупно останати побарувања	985	987
Однапред платени трошоци	13	14
Вкупно побарување од купувачи и останати побарувања	2.320	3.214

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Согласно својата деловна политика кога Друштвото ќе оцени дека постои големо сомневање на можноста за наплата на побарувањата од купувачи, односно ако не постои никаква можност за наплата на тие побарувања, врши исправка на вредноста на тие побарувања или вредносно усогласување на вредноста на ненаплатените побарувања.

Во годината што завршува на 31 декември 2025 година Друштвото нема резервирања поради оштетувања и отписи поради ненаплатливост.

И покрај значајниот износ на салдото од побарувања од купувачи, Друштвото нема изразени проблеми во наплата на истите.

10. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	2025	2024
Залиха на материјали	1.356	1.807
Залиха на резервни делови	3.235	3.131
Залиха на ситен инвентар и автогуми	26	22
Залиха на недовршено производство	-	-
Залиха на готови производи	4.883	-
Залиха на трговска роба	346	346
Вкупно:	9.845	5.306

11. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Согласно позициите во билансите шеми врз основа на кои се изработени финансиските извештаи за деловната 2025 година, сопственичката главнина се состои од следниве позиции:

во илјада денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	2025	2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	20.057	20.057
Сопствени акции	(245)	(245)
Премии врз основа на продажба на обични акции	68	68
Законски резерви	11.345	11.345
Останати резерви	31.554	31.554
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	31.773	36.096
Пренесена загуба од претходни години	(160)	-
Загуба за тековната година	(2.447)	4.323
Состојба на 31 декември	91.945	94.552

Задолжителна резерва

Задолжителна резерва е регулирана со одредбите на Закон за трговски Друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен резервен фонд со издвојување на 5% од остварената добивка во годината, се до моментот кога ќе достигне 1/10. Со оглед дека Друштвото во претходните години го има достигнато законскиот минимум на издвојување од 20% од основачкиот влог, во деловната 2025 година не врши издвојување во Задолжителна резерва.

Според Решението од Централен Регистар на РСМ бр.0805-50/150020250267775 од 15.07.2025 година запишаната основната главнина на Друштвото изнесува 385.211 евра и истата е усогласена со евиденциите на Друштвото. Според Акционерската книга на АД БРИК Берово, основната главнина на Друштвото изнесува 385.204,75 еур поделена на 7.525 обични акции со номинална вредност од 51,19 по акција, структурарата според Акционерската книга на 31 Декември 2025 и 2024 година е следната:

Акционери	Структура %		Број на акции		Во Еур	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Акционери физички лица	98,78%	98,78%	7.433	7.433	380.495,27	380.495,27
Акционери правни лица	1,22%	1,22%	92	92	4.709,48	4.709,48
Вкупно основна главнина	100%	100%	7.525	7.525	385.204,75	385.204,75

Во акционерскиот капитал на АД БРИК Берово иматели на обични акции- правни лица во вкупен број 1 имаат сопственост од 1,22%, и 11 физички лица поседуваат 98,78% од вкупниот број на обични акции. Едно физичко лице секое поседува 34,7 % од вкупниот број на акции.

12. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Во илјади денари	
31 декември 2025	31 декември 2024

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Обврски по долгорочни кредити.	-	-
Тековен дел од долгорочни кредити	-	-
Долгорочни обврски по оперативен наем	388	-
Вкупно	388	-

Долгорочните обврски произлегуваат по основ на оперативен наем на деловни простории кои Според МСФИ 16 се класифицираат како средство со право на користење.

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Висината на обврските спрема добавувачите и останати тековни обврски во сметководството на друштвото се искажани според нивната фактурна вредност и врз основа на веродостојни документи, а истите се како што следи:

	во илјада денари	
	2025	2024
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	504	322
Обврски спрема добавувачи во земјата	581	220
Обврски за примени аванси депозити и кауции во земјата	1.376	36
Вкупно обврски спрема добавувачи	2.461	578
Останати обврски		
Обврски за данокот на додадена вредност	364	422
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	109	172
Обврски за персонален данок на доход	0	19
Обврски за плата и надоместоци на плата	216	327
Обврски врз основа на наем	36	-
Вкупно Останати обврски	725	941
Вкупно обврски кон добавувачите и	3.186	1.519

14. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски по краткорочни кредити	-	-
Обврски за краткорочни кредити (тековен дел)	-	-
Вкупно:	-	-

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјади денари

	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од продажба на домашен пазар	5.793	16.316
Приходи од продажба на странски пазар	-	-
Приходи од употреба на сопствени производи	201	341
Приходи од наемнини	264	252
Вкупно:	6.258	16.909

16. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од отпис на обврски	-	-
Приходи од субвенции, премии, дотации	-	-
Вишоци	-	-
Останати приходи од работење	-	-
Вкупно:	-	-

17. ЕФЕКТИ ОД ПОЧЕТНИ И КРАЈНИ ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Почетни залихи на гот. произв. и нед.производство	-	-
Крајни залихи на гот.произв.и нед.производство	(4.883)	-
Вкупно:	(4.883)	-

17.1 НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Набавна вредност на продадени трговски стоки	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резер.делови	203	353
Вкупно:	203	353

**18. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	во илјада денари	
	2025	2024
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	622	1.188
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	21	17
Трошоци за енергија (за производство)	505	503
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	39	26
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	634	1.246
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управ	280	255
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	101	14
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и пр	21	102
Отстапување од стандардни (плански) цени	998	2.059
Вкупно	3.220	5.410

19. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	во илјада денари	
	2025	2024
Транспортни услуги	3	2
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	79	82
Услуги за одржување и заштита	200	144
Наем лизинг	-	99
Комунални услуги	2	-
Останати услуги	204	316
Вкупно	488	643

20. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2025 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Плати за вработените	2.929	4.830
Придонеси од плати	1.229	2.035
Даноци од плати	232	402
Останати трошоци за вработени	664	669
Вкупно:	5.054	7.936

21. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	во илјада денари	
	2025	2024
Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО, одбор на директори	2.933	4.267
Трошоци за репрезентација	53	38
Трошоци за осигурување	97	55
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	39	48
Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и други давачки	61	53
Трошоци за користење на права (освен наем)	642	728
Останати трошоци на работењето	357	859
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	-	33
Вкупно	4.182	6.081

22. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од курсни разлики	-	-
Приходи по основ на камати	424	1
Останати финансиски приходи/расходи	-	-
Трошоци по основ на камати	(27)	-
Трошоци од курсни разлики	-	-
Вкупно:	397	1

23. ДАНОК НА ДОБИВКА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

За пресметковниот период 01.01.2025-31.12.2025 година Друштвото има остварено загуба од работењето во износ од 2.447 илјади денари, а податоците на билансната позиција Данок на добивка на непризнаени расходи е како следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка/загуба пред оданочување	(2.447)	(4.323)
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	617	2.223
Износ на извршени вложувања во инвестиции	-	-
Основа за пресметка на данок од добивка	(1.830)	(2.100)
Намалување на данок на добивка	-	-
Данок на добивка за финансиската година	-	-

Согласно домашната законска регулатива добивката пред оданочување се намалува за пресметаниот износ на данок од добивка кој се пресметува по стапка од 10% врз утврдената основа на остварена добивка за годината зголемена за непризнаени расходи.

(2024 година : исто).

24. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се усогласуваат со наведените салда. Не се утврдени неизвесни обврски кои можат да влијаат на редовното работење на Друштвото.

Судски постапки

На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, Друштвото нема активни судски постапки, како тужен и како тужител.

На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од застарување на побарувања и неможност од нивна наплата. Со оглед дека Друштвото нема судски спорови, Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на застарени побарувања. Иако резултатот од оваа проблематика неможе со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни загуби.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото нема ставено под залог или хипотека недвижен и подвижен имот

Гаранции и акредитиви

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото нема издадено банкарски гаранции во корист на други правни лица или државни институции

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Друштвото во 2025 година има трансакции со субјекти кои по Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица.

во илјада денари	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ	ПОБАРУВАЊЕ ПО ДАДЕНА ПОЗАЈМИЦА	ОБВРСКИ ПО ПРОИМЕНА ПОЗАЈМИЦА	ПРИХОДИ	ТРОШОЦИ
2025						
АД Алкалоид Берово	-	504	-	-	-	182
Надоместоци на клучен раководен персонал						3.972
2024						
АД Алкалоид Берово	-	322	-	-	-	321
Надоместоци на клучен раководен персонал						4.267

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датум на известувањето, до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи

.

Додатоци

ДОДАТОК БР.1- ЗАКОНСКА ОБВРСКА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2025 ГОДИНА

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка ја изготвува трговското друштво и вклучува Биланс на состојба ,Биланс на успех и Објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат на оваа деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот за сметководство ,треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата,обврските,приходите,расходите на друштвото за деловната година .

Согласно член 477 став 3 од Законот за трговски друштва,Органот на управување на Друштвото покрај Годишната сметка и финансиските извештаи , е должен да изготви Годишен извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД .

Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Друштвото се дадени во Додатоците 2 и 3 .

Претседателот на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење .

Додатоци

Годишна сметка за АД БРИК Берово за 2025 год

Годишен извештај за работење на Друштвото за 2025 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД „БРИК“-БЕРОВО ВО ТЕКОТ НА 2025 ГОДИНА

1. Општи податоци за друштвото

Основната организација на здружен труд за неметали-Берово на Собирот на работни луѓе по пат на референдум одржан на 31.03.1983 година донесува Одлука бр. 0201/25 со која се издвојува од составот на РИН ОПАЛИТ-Чешиново и се организира како Работна организација на здружен труд Рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК ц.о.-Берово.

Окружниот стопански суд Штип врз основа на напред споменатата Одлука и поднесената пријава за запишување на правниот субјект кој се организира како работна организација на здружен труд со издвојување на 12.01.1984 година донесува Решение бр. 11/87 за упис на регистерска влошка бр. 664 во регистарот на стопански субјекти со единствен матичен број 4049829 и единствен даночен број 4001989100123.

Со решение на Владата на Република Македонија бр. 15-230/17 од 15.01.1996 година, а согласно поднесената пријава од страна на претпријатието, Окружниот стопански суд Штип на 18.06.1997 година во трговскиот регистар претпријатието го запишува во Акционерско друштво.

Седиштето на друштвото е на адреса ул. Задарска бб-Берово.

Приоритетна дејност на друштвото е вадење лигнит 05.200

Друштвото е основано како АД и е регистрирано за вршење на дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Друштвото има двостепен систем на управување и тоа Управен одбор, Надзорен одбор и Собрание на акционери.

2. Правен статус на друштвото

Акционерско друштво

3. Друштвото во континуитет го следи пазарот и превзема чекори за конкурентни понуди. Вработените континуирано се во тек на информираност за случувањата во индустријата.

4. Во текот на 2025 година извршена е следната реализација:

- Површински коп:

	2025 год.	2024 год.	2023 год.
Ровен јаглен	11.952 тони	21.906 тони	63.801 тони
Откривка -припрема	5.067 м ³	12.033 м ³	54.045 м ³
Изнесен ситен јаглен	/ тони	/ тони	/ тони
Преработен јаглен	3.780 тони	4.437 тони	4.824 тони

- Реализирано преку вага

	2025 год.	2024 год.	2023 год.
Јаглен	6.801.300 кг.	22.121.630 кг.	50.746.270 кг.

Продажбата на јагленот се врши на повеќе потрошувачи од индустријата и домаќинствата. Како поголеми потрошувачи се јавуваат фирмите Димко Митрев од Велес кој јагленот го користи за производство на пареа во производствениот процес, потоа Промет стеел Скопје преку кој се врши продажба на јаглен во РЕК ОСЛОМЕЈ, а останатите продадени количини на јаглен на индустријата се прикажани како други потрошувачи, а домаќинствата се прикажани како платено во готово.

	2025 год.	2024 год.	2023 год.
Димко Митрев	2.182,30 тони	2.346,40 тони	2.600,80 тони
Енерџи Макс	45,90 тони	/	/
Промет стеел-Скопје	3.622,60 тони	18.763,33 тони	47.108,07 тони
Други потрошувачи	612,60 тони	594,30 тони	371,50 тони
Платено во готово	337,90 тони	417,60 тони	665,90 тони
ВКУПНО	6.801,30 тони	22.121,63 тони	50.746,27 тони

5. Подетални податоци за трошоците се дадени во завршната сметка и сметководствената политика. Како поголема ставка во трошоците покрај другите влегува и потрошувачката на дизелот и средствата за подмачкување чија потрошувачка изнесува:

	2025 год.	2024 год.	2023 год.
Дизел	19.145 л.	38.520 л.	81.575 л.
САЕ 30	250 л.	585 л.	1.298 л.
Хидрол	846 л.	1.169 л.	2.962 л.
Матик	133 л.	129 л.	323 л.
Уље 90	71 л.	80 л.	173 л.
Глицерин	34 бр.	49 бр.	75 бр.
Антифриз	90 л.	201 л.	375 л.

6. Механизацијата со која се располага се одржува во исправна состојба, како со сопствена механичка работилница, исто така и со користење на механичарски услуги од разни механичари од земјата и Република Србија.

7. Ресторантот-приземјето и катот се дадени под закуп.

8. Во текот на 2025 година АД БРИК немаше недостиг на парични средства, односно финансирањето е вршено исклучиво од сопствени извори.

9. Остварените резултати од работењето, биланс на успехот, биланс на состојбата се дадени во завршната сметка.

10. Заштитата на опремата и објектите од надворешни влијанија, хаварии и осигурување го вршине со годишно осигурување од осигурително друштво, како и обезбедување од страна на агенцијата ДПТУ-КОМПАНИ-Делчево со Договор. Заштитата при работа е контнуирана согласно Законот за заштита при работа кое нешто е редовно контролирано од рударските инспектори.

11. Исплатата на парични средства во текот на 2025 година на членовите на Надзорен и Управен одбор е како следи:

- Чичаковска Татјана на име награда како Претседател на Надзорен одбор во АД БРИК и е исплатено бруто износ од 666.672,00 денари, а во АД АЛКАЛОИД-БЕРОВО и е исплатено бруто плата во износ од 1.895.291,00 денари и регрес во бруто износ од 20.155,00 денари.

- Крамарски Кирил на име награда како член на Надзорен одбор во АД БРИК му е исплатено бруто износ од 399.996,00 денари, а во АД АЛКАЛОИД-БЕРОВО како член на Управен одбор на име награда му е исплатено бруто износ од 824.004,00 денари.

- Цаца Зикова на име награда како член на Надзорен одбор во АД БРИК и е исплатено бруто износ од 133.332,00 денари.

- Трајчо Вучков како Претседател на Управен одбор во АД БРИК му е исплатено бруто плата во износ од 1.018.503,00 и регрес за годишен одмор во бруто износ од 20.222,00 денари.

- Михајловска Наташа на име награда како член на Управен одбор во АД БРИК и е исплатено бруто износ од 399.996,00 денари, а во АД АЛКАЛОИД и е исплатено бруто плата во износ од 1.109.898,00 денари, како член на Надзорен одбор на име награда бруто износ од 399.996,00 денари и регрес во бруто износ од 20.155,00 денари.

- Чичаковски Игор на име награда како член на Управен одбор во АД БРИК му е исплатено бруто износ од 533.328,00 денари, а во АД АЛКАЛОИД му е исплатено бруто плата во износ од 1.109.171,00 денари и регрес во бруто износ од 20.155,00 денари.

- Чичаковски Љупчо на име награда како член на Управен одбор во АД БРИК му е исплатено бруто износ од 399.996,00 денари, а во АД АЛКАЛОИД бруто плата во износ од 920.789,00 денари и регрес за годишен одмор во бруто износ од 20.155,00 денари.

- Рушковски Звонко како член на Управен одбор во АД БРИК му е исплатено бруто износ од 399.996,00 денари.

12. Во текот на 2025 година раскинат е договорот за испорака на јаглен со фирмата Промет стеел холдинг ДОО Сарај-Скопје затоа што не се придржува кон одредбите од договорот и се склучи договор со Енерџи Макс Скопје за продажба на јаглен во РЕК Битола.

Реализацијата на договорот со Енерџи Макс Скопје се уште не е почнат во 2025 година, а истиот има уплатено авансно 2.000 тони јаглен при потпишување на договорот и истиот треба да почне да се исполнува најдоцна до 01.03.2026 година.

Управен одбор

Претседател:



Трајчо Вучков

Врз основа на Законот за трговски друштва, член 357 и Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово со седиште на ул.Задарска бб Берово, Управниот одбор на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово, на ден 16.02.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на друштвото во текот на 2025 година;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Управен одбор
Претседател



Трајчо Вучков

Врз основа на Законот за трговски друштва, член 357 и Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово со седиште на ул.Задарска бб Берово, Управниот одбор на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово, на ден 16.02.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на друштвото во текот на 2025 година;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.



Управен одбор
Претседател

Трајчо Вучков

ЕМБС: 04049829

Целосно име: Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	76.414.565,00			70.954.793,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	427.587,00			158.725,00
3	-- Издатоци за развој	115.867,00			115.867,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	311.720,00			42.858,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	31.373.954,00			31.958.332,00
10	-- Недвижности (011+012)	7.204.947,00			7.347.363,00
11	-- Земјиште	3.606.362,00			3.606.362,00
12	-- Градежни објекти	3.598.585,00			3.741.001,00
13	-- Постројки и опрема	21.299.132,00			13.727,00
14	-- Транспортни средства	2.869.875,00			3.306.247,00
18	-- Материјални средства во подготовка				21.290.995,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	3.363.854,00			3.588.566,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	41.249.170,00			35.249.170,00
22	-- Вложувања во подружници	35.248.694,00			35.248.694,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	476,00			476,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	476,00			476,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	6.000.000,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	19.091.643,00			25.102.502,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.845.464,00			5.306.316,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.355.932,00			1.807.039,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.260.430,00			3.153.656,00
41	-- Залихи на готови производи	4.883.481,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	345.621,00			345.621,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.306.697,00			3.200.332,00

47	-- Побарувања од купувачи	1.312.232,00			2.213.491,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	10.000,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	924.910,00			924.910,00
50	-- Побарувања од вработените	59.555,00			61.931,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				14.000.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				14.000.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.939.482,00			2.595.854,00
60	-- Парични средства	6.939.482,00			2.595.854,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	12.800,00			13.600,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	95.519.008,00			96.070.895,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	91.945.248,00			94.552.124,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	20.056.834,00			20.056.834,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	68.140,00			68.140,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	245.213,00			245.213,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	42.899.546,00			42.899.546,00
72	-- Законски резерви	11.345.111,00			11.345.111,00
74	-- Останати резерви	31.554.435,00			31.554.435,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	31.772.817,00			36.095.569,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	159.732,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.447.144,00			4.322.752,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.573.760,00			1.518.771,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	388.085,00			
90	-- Обврски по заеми и кредити	388.085,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.185.675,00			1.518.771,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	504.242,00			322.024,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	580.735,00			219.674,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.375.898,00			36.343,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	109.291,00			171.927,00
100	-- Обврски кон вработените	215.533,00			327.427,00
101	-- Тековни даночни обврски	364.031,00			441.376,00
108	-- Останати краткорочни обврски	35.945,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	95.519.008,00			96.070.895,00

Биланс на успех

Ознака	Опис за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година
--------	-------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

			тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.257.991,00		16.908.816,00
202	-- Приходи од продажба	6.057.429,00		16.567.959,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	4.883.481,00		
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	200.562,00		340.857,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	13.985.533,00		21.232.121,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.220.029,00		5.410.075,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	202.562,00		352.869,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	487.954,00		643.166,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.182.358,00		6.048.149,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.054.212,00		7.935.765,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.928.769,00		4.830.106,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	232.458,00		402.205,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.229.362,00		2.034.774,00
217	-- Останати трошоци за вработените	663.623,00		668.680,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	838.418,00		809.090,00
222	-- Останати расходи од работењето			33.007,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	423.586,00		553,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	423.586,00		553,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	26.669,00		
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	26.669,00		
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.447.144,00		4.322.752,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.447.144,00		4.322.752,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.447.144,00		4.322.752,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	8,00		11,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	-- Загуба за годината	2.447.144,00		4.322.752,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.447.144,00		4.322.752,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	3.606.362,00			3.606.362,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	3.598.585,00			3.741.001,00

629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	924.910,00			924.910,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	1.312.232,00			2.213.491,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	19.879.761,00			19.879.761,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	1.084.977,00			541.698,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	473.322,00			191.367,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	215.533,00			327.427,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	5.793.429,00			16.315.959,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	264.000,00			252.000,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	578.371,00			1.138.870,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	21.328,00			17.087,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	37.340,00			40.382,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	5.992,00			9.042,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	448.909,00			461.371,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	55.932,00			41.949,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	633.964,00			1.245.579,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	100.706,00			13.744,00

680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.616,00			2.220,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	79.382,00			82.025,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				98.656,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	86.460,00			82.662,00
693	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	21.812,00			
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	166.832,00			216.222,00
704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	236.663,00			402.211,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.933.316,00			4.266.648,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	52.849,00			37.793,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	96.821,00			54.877,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	38.784,00			47.924,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7.769,00			
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	70.084,00			399.601,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	287.238,00			3.500,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			11,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4040	- 05.200 - Вадење лигнит	6.681.577,00			

Потпишано од:

Trajcho Vuchkov

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Врз основа на член 383 , 384 од Законот за трговските друштва како и член 79 од Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК- Берово , Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 26.06.2026 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За одобрување на ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај на АД БРИК Берово за 2025 година

Член 1

Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај за Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК Берово со седиште на Ул.Задарска ББ Берово ЕМБС 4049829 и ЕДБ 4001989100123, за 2025 година, од овластен ревизор ТП КРИС КОНТО РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ-Куманово.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 26.06.2026 година




АД БРИК Берово
Претседавач на собранието